



## **ПРОСПЕКТ**

### **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИУМСКИ ПОЛУФАБРИКАТИ И ФАБРИКАТИ „ТЕАЛ” – ТЕТОВО**

Браќа Миладиновци ББ, 1200 Тетово, Република Македонија

Телефон: +389 44 335 290 и +389 44 335-291

Факс: +389 44 335-289

Веб страна: [www.teal.mk](http://www.teal.mk)

Скопје, Април 2013 година

Покровител за котација:  
Комерцијална банка АД Скопје

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ.....	3
2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ .....	4
3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ.....	6
4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ .....	7
5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА .....	8
6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ.....	10
7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ.....	15
8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ .....	16

## **1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ**

### **1.1. Основни податоци за Проспектот**

Овој документ е Проспект на Акционерското друштво за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрики „ТЕАЛ“ Тетово, со седиште на ул. Браќа Миладиновци ББ, 1200 Тетово, Република Македонија и со матичен број 4082044.

Проспектот е изработен на 26.04.2013 година.

Покровител на котацијата е Комерцијална банка АД Скопје

### **1.2. Изјава на органот на управување на издавачот**

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект

---

Васил Чорбаџиев

Извршен член на Одбор на директори

### **1.3. Називите и адресите на банките на издавачот, покровителот на котацијата, правните советници и останатите советници за емисијата**

#### Банка на издавачот:

Комерцијална банка АД Скопје  
Кеј Димитар Влахов бр.4  
1000 Скопје, Р. Македонија

ТТК банка АД Скопје  
Народен фронт бр.19а  
1000 Скопје, Р. Македонија

ПроКредит банка АД Скопје  
Јане Сандански бр.109а  
1000 Скопје, Р. Македонија

#### Покровител на котацијата:

Комерцијална банка АД Скопје  
Кеј Димитар Влахов бр.4  
1000 Скопје, Р. Македонија

Не постојат правни или останати советници за емисијата.

**1.4. Називите и адресите на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија на годишните сметки на издавачот за последните две години**

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП  
ул. Јане Сандански бр.63/2  
1200 Тетово, Р. Македонија

**1.5. Квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, доколку ги има (одбивање на ревизорот да даде мислење кон извештаите или давање на негативно мислење кон извештаите)**

За 2010 и 2011 година не се изразени квалификувани мислења за финансиските извештаи од страна на ревизорите. За 2012 година финансиските извештаи се во изработка и подготовка и ќе бидат ревидирани најдоцна до 31.05.2013 година.

**1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку истото е изготвено**

Не е побарано мислење од надворешен експерт за изработка на Проспектот.

**1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност**

АД ТЕАЛ Тетово има вкупно издадено 58.334 обични акции со номинална вредност од 51,13 евра, односно вкупен номинален капитал од 2.982.566 евра.

## **2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ**

**2.1. Назив и седиште на издавачот**

Акционерско друштво за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката „ТЕАЛ“ Тетово, со седиште на ул. Браќа Миладиновци ББ, 1200 Тетово, Република Македонија и со матичен број 4082044.

**2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена**

Тековната состојба на Друштвото е дадена во прилог.

**2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род**

Вкупен капитал – Основната главнина на друштвото изнесува 2.982.566 евра.  
Карактеристики на обичните акции – Обичните акции гласат на име, даваат право на глас во Собранието на друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса на Друштвото.

Број на обични акции – акционерскиот капитал е поделен на 58.334 обични акции од кои секоја со номинална вредност од 51,13 евра.

Вкупна номинална вредност – Вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал изнесува 2.982.566 евра.

**2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции**

Промените во капиталот на издавачот се во надлежност на Собранието на акционери кое одлучува со 2/3 мнозинство за зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото, а се опишани во членовите 25, 26, 27, 28, 29 и 30 од Статутот.

Обичните акции гласат на име, даваат право на глас во Собранието на друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса на Друштвото и се подетално опишани во членовите 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 од Статутот на Друштвото.

**2.5. Промените во структурата на капиталот во последните две години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал**

Во текот на 2013 година на јавна берзанска аукција беа продадени приоритетните акции кои беа во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, а кои потоа, согласно законските прописи, беа конвертирани во обични акции со право на глас.

**2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија**

Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.

**2.7. Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас**

Име и презиме	Број на акции	% учество
РАКУ - ИНДУСТРИЕБЕДАРФ ГРОССХАНДЕЛ	25.276	43,33%
Васил Чорбаџиев	13.856	23,75%
ТТК Банка АД Скопје	8.101	13,89%

**2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот**

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

**2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за претходните две години**

Ревидираните финансиски извештаи се дадени во прилог.

**2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва**

Издавачот во моментот не е во постапка на издавање акции заради спојувања, поделби или понуди за преземања од/на други друштва.

### **3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ**

#### **3.1. *Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги***

Главна дејност на АД ТЕАЛ Тетово е производство на алуминиумски профили и легури, додека главни производи се: алуминиумски профили и алуминиумски инготи.

#### **3.2. *Информација за значајни нови производи***

Во тек е инвестиција на нов погон во фабриката за производство поврзано со нов вид на профили кои до сега Друштвото ги нема изработувано, а во моментот има зголемена побарувачка на пазарот за истите.

#### **3.3. *Приказ на приходите од продажба во изминатите две години***

Вкупните приходи од продажба за 2011 година изнесуваат 254.425 илјади денари, додека вкупните приходи од продажба за 2012 година изнесуваат 179.224 илјади денари.

#### **3.4. *Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот***

Кај издавачот не постои степен на зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки.

#### **3.5. *Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни***

Издавачот во моментот не развива или истражува нови производи и постапки.

#### **3.6. *Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот***

Во моментот издавачот е инволвиран во една судска постапка за Работни односи, која нема значително влијание на финансиската состојба на Друштвото.

#### **3.7. *Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години***

2010 година		2011 година		2012 година	
Основно	7	Основно	7	Основно	7
ССС	45	ССС	43	ССС	35
ВС	1	ВС	1	ВС	0
ВСС	2	ВСС	3	ВСС	4
<b>Вкупно</b>	<b>55</b>	<b>Вкупно</b>	<b>54</b>	<b>Вкупно</b>	<b>46</b>

**3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните две години**

Во тек е инвестиција за вложување на основни средства и тоа:

- Градежни објекти 3.490.097,00 денари
- Материјани средства – орема (преса) 16.877.398, 00 денари

Податоците се заклучно до 31.12.2012 година и инвестициите се во тек.

**3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно)**

Приоритетна дејност на Друштвото и главна приходна шифра е 25.50, односно: ковање, пресување, штанцување и валање на метали.

**4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ**

**4.1. Информација за финансиските податоци за последните три години**

	2010 година	2011 година	2012 година
Вкупни средства во 000 денари	329.387	329.409	344.811
Вкупни обврски во 000 денари	7.521	6.980	31.999
Добивка / загуба пред оданочување во 000 денари	11.144	6.673	(6.176)
Нето добивка по акција	186,22	114,02	(106.59)
Коефициент цена/добивка	4,29	7,02	/
Коефициент цена / книговодствена вредност по акција	0,14	0,14	0,15
Износ на исплатена дивиденда по акција	103,12	52,46	/
Дивиденден принос	12,89%	6,56%	/

- За износот на дивидендата за 2012 година ќе биде одлучено на Собранието на акционери

**4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата**

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

**4.3. Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи**

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

**4.4. Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел**

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

**4.5. Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во Проспектот, мора да го наведе износот на консолидирана добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години**

Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва и не изготвува консолидирани финансиски извештаи.

**5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА**

**5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност**

АД ТЕАЛ Тетово има вкупно издадено 58.334 обични акции со номинална вредност од 51,13 евра, односно вкупен номинален капитал од 2.982.617,42 евра.

**5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на издавачот**

Обичните акции гласат на име, даваат право на глас во Собранието на друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса на Друштвото и се подетално опишани во членовите 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 од Статутот на Друштвото.

**5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции**

Согласно член 112 и 113 од Статутот, акционерското друштво се основа со траење на неопределено време и престанува со работа и ќе се избрише од регистарот со: одлука за престанок на работа на друштвото; одлука за спојување со друго друштво; одлука за делба на друштвото; спроведување на стечај и во други случаи определени со закон. Одлуките ќе бидат полноважни ако за нив гласале најмалку три четвртини од претставената основна главнина на друштвото на Собранието, но не помалку од 51% од вкупната основна главнина на друштвото.

Согласно членовите од 39 до 60 од Статутот, годишното Собрание на акционери го свикува Одборот на директори, најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година. Собранието се свикува со праќање на покана или јавен повик, кој задолжително го содржи предложениот дневен ред, во рок од 21 ден од доставувањето на поканата, односно објавата на јавниот повик. Секоја обична акција дава право на глас во Собранието и тоа право се остварува лично или преку именуван полномошник. Со седницата на Собранието претседава Претседавач кој го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата. Собранието може да работи ако на

седницата присуствуваат учесници со најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. За работата на Собранието се води записник. Согласно членовите 32, 35, 95, 96, 97, 98 И 99 од Статутот, акционерите имаат право на дел од годишната добивка што Собранието на акционери ќе ја утврди со одлука за распределба. По одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето на добивка за распределба, Собранието на акционери го определува делот копјшто им се доделува на акционерите во форма на дивиденда и ги утврдува роковите за исплата на истата. Исто така, Собранието на акционери одлучува за тоа кој дел од добивката ќе се реинвестира или ќе се даде во резерви, како и одлучува за покривање на загубата со одлука.

Согласно член 24 од Статуот, Друштвото може да стекнува сопствени акции само на основа на одлука на Собранието на акционери и во согласност со законот.

#### **5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години**

Графички приказ на дневната просечна цена на хартиите од вредност за последните три години.



Графички приказ на дневниот обем на тргување со хартиите од вредност за последните три години.



## 6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ

### 6.1. Основни податоци за органите на управување на издавачот

6.1.1	<b>Име и презиме</b>	<b>Васил Чорабџиев</b>
6.1.2	Деловна адреса	ул. Браќа Миладиновци бб 1200 Тетово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Извршен директор Извршен член на Одборот на директори.
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	19 години Извршен директор на АД ТЕАЛ Тетово 3 години Заменик директор на РЖ Техничка Контрола
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Акционер и член на Одборот на директори на АД ТЕАЛ Тетово. Поседува малцински број на акции во Комерцијана Банка, РЖ Техничка контрола и други друштва во РЖ.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.

	кога траела забраната	
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето поседува 13.856 обични акции со право на глас издадени од ТЕАЛ АД Тетово, што претставува 23,75% учество во основната главнина и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

<b>6.1.1</b>	<b>Име и презиме</b>	<b>Слободан Ивановиќ</b>
6.1.2	Деловна адреса	ул. Браќа Миладиновци бб 1200 Тетово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Претседател на Одборот на директори.
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Еурис Белград
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	Раку Германија и Еурис Белград
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.

	последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

<b>6.1.1</b>	<b>Име и презиме</b>	<b>Бобан Гоговски</b>
6.1.2	Деловна адреса	ул. Народен фронт бр.19а 1000 Скопје, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Член на Одборот на директори.
6.1.4	Податок за значајните активности	Не врши значајни активности надвор

	на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	16 години работно искуство во финансиска банкарска институција, каде бил на позиција Директор на Сектор за ризици и Директор на Сектор за комерцијално банкарство.
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и

	нивните приватни интереси или други одговорности	неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

<b>6.1.1</b>	<b>Име и презиме</b>	<b>Мичо Кулибанов</b>
6.1.2	Деловна адреса	ул. Браќа Миладиновци бб 1200 Тетово, Р. Македонија
6.1.3	Функција што ја врши кај издавачот	Член на Одборот на директори.
6.1.4	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот.
6.1.5	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на одборот на директори, управниот или надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Одборот на директори.
6.1.6	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на лицето	10 години бил Директор на Секторот за набавки во Макстил АД Скопје.
6.1.7	Имиња на друштва во кои лицето е член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, односно акционер во било кое време во последните пет години и податок дали лицето сеж уште е или не е веќе член или содружник, односно акционер	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор или содружник, во било кое време во последните пет години. Поседува малцински број на акции во Макстил АД Скопје, Топлификација АД Скопје, РЖ Техничка контрола и други друштва во РЖ.
6.1.8	Податок дали лицето било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна	Лицето не било член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона

	или ликвидациона постапка во последните пет години	постапка во последните пет години.
6.1.9	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната	На лицето не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.
6.1.10	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Лицето нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.
6.1.11	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицето ги има кај издавачот и неговите приватни интереси или други одговорности.
6.1.12	Податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот	Не постои договор или соработка помеѓу лицето и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што лицето било избрано за член на одборот на директори.
6.1.13	Податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период	Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои лицето ги поседува кај издавачот во определен временски период.

## 7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

### 7.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години

Заради моменталната инвестиција која е во тек, а се однесува на зголемување на капацитетите за производство на Друштвото, се очекува зголемување на производството и продажбата. Исто така, за очекување е и пораст на трошоците, но со послаба динамика од порастот на продажбата и производството.

**7.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години**

Поради инвестициите кои се во тек, како и поради остварената загуба за 2012 година, во наредните три години не се очекува да се оствари зголемување на добивката на Друштвото.

**8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Ревидираните финансиски извештаи за 2010 и 2011 година, како и завршната зметка за 2012 година, се дадени во прилог. За 2012 година финансиските извештаи се во изработка и подготовка и ќе бидат ревидирани најдоцна до 31.05.2013 година.

**ДО  
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ  
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ  
КАНЦАЛАРИЈА - ТЕТОВО**

**ПРЕДМЕТ : Известие**

Денес на ден 27. 02. 2013 година Ве известуваме дека АД “ТЕАЛ” - ТЕТОВО ја достави Ревидираната годишната сметка за 2012 година во Вашата канцаларија во Тетово.

- Име на фирмата : АД “ТЕАЛ” - ТЕТОВО
- Матичен број : 4082044
- Жиро сметка : 290-4000000114-77
- Депонент : “ТТК-БАНКА” АД - СКОПЈЕ
- Даночен број : 4028979116574

Во прилог Ви доставуваме :

- Биланс на успех
- Биланс на состојба
- Даночен биланс
- Посебни податоци ДЕ
- Образец СПД
- Објаснивачки белешки
- Изјава
- Уплата од 1.400,00 денари

Централен Регистар на Република Македонија-Скопје  
Регистарна Регистрарациона канцеларија во Тетово, со број 2

ПРИМЕНО 27. 02. 2013 ПРИМЕНО

Средина	Број	Прилог	Вредност



Директор

## ИЗЈАВА

Јас ЧОРБАЦИЕВ ВАСИЛ со ЕМБГ 0912957450007 како овластен застапник на АД “ТЕАЛ” Тетово  
Кој е евидентиран со матичен број 4082044  
Изјавувам дека Годишната сметка за 2012 година лично сум ја потпишал.

Тетово  
27.02.2013

Изјавил



\_\_\_\_\_

450			04082044								169														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на друштвото АД „ТЕАЛ“ ТЕТОВО  
 Адреса, седиште и телефон УЛ. „БРАКА МИЛАДИНОВИ“ ББ ТЕТОВО 044-335-291  
 Единствен даночен број 4028979116574

## БИЛАНС НА УСПЕХ

### (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за период од 01.01. до 31.12. 2012 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	2 0 1		182410800	255272514
2.	Приходи од продажба	2 0 2		179224537	254425066
3.	Останати приходи	2 0 3		3186263	847448
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XX X	XX X	XX X	XX X
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	2 0 4		4565827	4553583
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	2 0 5		7297314	4565827
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	2 0 6			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	2 0 7		190189431	248429465
7.	Трошоци за сировини и други материјали	2 0 8		137244839	206027310
8.	Набавна вредност на продадени стоки	2 0 9		6338799	345193

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2 1 0			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	2 1 1		22724766	16406618
11.	Останати трошоци од работењето	2 1 2		2257892	2344797
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2 1 3		14271506	15701894
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	2 1 4		8985170	9818794
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2 1 5		513169	570117
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	2 1 6		3506417	3852127
12.г.	Останати трошоци за вработените	2 1 7		1266750	1460856
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2 1 8		7349615	7542589
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	2 1 9			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	2 2 0			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	2 2 1			
17.	Останати расходи од работењето	2 2 2		2014	61064
18.	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b> (224+229+230+231+232+233)	2 2 3		280152	628410
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	2 2 4			
19.a.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	2 2 5			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2 2 6			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2 2 7			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	2 2 8			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2 2 9		1387	
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2 3 0		94664	1949
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 3 1		184101	626461
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	2 3 2			
24.	Останати финансиски приходи	2 3 3			
25.	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b> (235+239+240+241+242+243)	2 3 4		1409884	810437
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2 3 5			
26.a.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2 3 6			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2 3 7			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	2 3 8			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2 3 9		1141979	481861
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 4 0		267905	328576
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	2 4 1			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	2 4 2			
31.	Осанати финансиски расходи	2 4 3			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	2 4 4			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	2 4 5			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2 4 6			6673266
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2 4 7		6176876	
36.	Нето добивка од прекинати работења	2 4 8			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	Нето загуба од прекинати работења	2 4 9			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2 5 0			6673266
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2 5 1		6176876	
40.	Данок на добивка	2 5 2		40820	22472
41.	Одложени даночни приходи	2 5 3			
42.	Одложени даночни расходи	2 5 4			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2 5 5			6650794
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2 5 6		6217696	
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2 5 7		49	54
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	2 5 8		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	2 5 9		6217696	6650794
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2 6 0			
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	2 6 1			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	2 6 2			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	2 6 3			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2 6 4			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	2 6 5			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	2 6 6			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	2 6 7			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	2 6 8			

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269			6650794
2.	Загуба за годината	270		6217696	
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - - (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - - (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	О А С Л А Т И Ш И З Н О С	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	2 8 7			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2 8 8			6650794
20.a.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2 8 9			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	2 9 0			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2 9 1		6217696	
21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2 9 2			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	2 9 3			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Коване, пресување, шпанчување на метали ДЕЈНОСТ -  
(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со Националната класификација на дејности)

25.50

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме ЕЛЕНА ГАТОВСКА

ЕМБГ 1005985475003

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото АД „ТЕАЛ“ ТЕТОВО

ЕМБС 4082044

Во ТЕТОВО

Одговорно лице на субјектот

Раководител

На ден 27.02.2013



*[Handwritten signature]*

Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Сл.весник на РМ", бр. 52/11 и 174/11)

Период			Контролор																				
450	04082044										169												
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																					
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)										Резервни кодекси												

Назив на друштвото АД „ТЕАЛ“ ТЕТОВО  
 Адреса, седиште и телефон УЛ. „БРАЌА МИЛАДИНОВЧ“ ББ ТЕТОВО 044-335-291  
 Единствен даночен број 4028979116574

## БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2012 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА:</b>				
1.	<b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (002+009+020+021+031)	001		267589539	264735878
2.	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (003+004+005+006+007+008)	002		436247	
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		436247	
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		267153292	264735878
10.	Недвижности (011 + 012)	010		125601390	128866039
10.a.	Земјиште	011		4245714	4245714
10.6.	Градежни објекти	012		121355676	124620325
11.	Постројки и опрема	013		123529405	122180007

Период			Контролор												
450	04082044	169													
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26													
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси													

Назив на друштвото АД „ТЕАЛ“ ТЕТОВО  
 Адреса, седиште и телефон УЛ. „БРАЌА МИЛАДИНОВЧ“ ББ ТЕТОВО 044-335-291  
 Единствен даночен број 4028979116574

## БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2012 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА:</b>				
1.	<b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (002+009+020+021+031)	001		267589539	264735878
2.	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (003+004+005+006+007+008)	002		436247	
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		436247	
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		267153292	264735878
10.	Недвижности (011 + 012)	010		125601390	128866039
10.a.	Земјиште	011		4245714	4245714
10.6.	Градежни објекти	012		121355676	124620325
11.	Постројки и опрема	013		123529405	122180007

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.	Транспортни средства	014		3342162	4091840
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		34799	
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		13982471	9597992
17.	Останати материјални средства	019		63065	
18.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020			
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021			
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (037+045+052+059)	036		77221684	64714327
32.	<b>I. ЗАЛИХИ</b> (038+039+040+041+042+043)	037		24596139	16408189
33.	Залихи на сировини и материјали	038		12017706	10428419
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		5240524	1372348
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041		7297314	4565827
37.	Залихи на трговски стоки	042		40595	40595
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ) ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044			
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b> (046+047+048+049+050+051)	045		28462484	43055808
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		26052734	35371610
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		2409750	7684198
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	052		1500000	
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		1500000	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		22663061	5250330
52.а.	Парични средства	060		22663061	5250330
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		344811223	329450205
55.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		312812213	322429909
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		182517291	182517291
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		95088760	95088760
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		12586223	12586223
63.	Законски резерви	072		12172655	12172655
64.	Статутарни резерви	073		413568	413568
65.	Останати резерви	074			
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		28837635	26584460
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			5653175
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		6217636	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (037+045+052+059)	036		77221684	64714327
32.	<b>I. ЗАЛИХИ</b> (038+039+040+041+042+043)	037		24596139	16408189
33.	Залихи на сировини и материјали	038		12017706	10428419
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		5240524	1372348
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041		7297314	4565827
37.	Залихи на трговски стоки	042		40595	40595
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ) ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044			
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b> (046+047+048+049+050+051)	045		28462484	43055808
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		26052734	35371610
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		2409750	7684198
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	052		1500000	
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		1500000	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	059		22663061	5250330
52.a.	Парични средства	060		22663061	5250330
52.6.	Парични еквиваленти	061			
53.	<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)</b>	062			
54.	<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>	063		344811223	329450205
55.	<b>B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	064			
	<b>ПАСИВА:</b>				
56.	<b>A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>	065		312812213	322429909
57.	<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	066		182517291	182517291
58.	<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	067			
59.	<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>	068			
60.	<b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>	069			
61.	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	070		95088760	95088760
62.	<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	071		12586223	12586223
63.	Законски резерви	072		12172655	12172655
64.	Статутарни резерви	073		413568	413568
65.	Останати резерви	074			
66.	<b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	075		28837635	26584460
67.	<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>	076			
68.	<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	077			5653175
69.	<b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	078		6217696	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		31993010	7020296
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		30366228	
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090		30366228	
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		1632782	7020296
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		559012	5134862
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		330252	
91.	Обврски кон вработените	100		727168	1243217
92.	Тековни даночни обврски	101		16350	81471
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			606
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			560140
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		344811223	329450205
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме ЕЛЕНА ГАТОВСКА  
ЕМБГ 1005985475003

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото АД „ТЕАЛ“ ТЕТОВО  
ЕМБС 4082044

Во ТЕТОВО Лице одговорно за составување на билансот,

На ден 27.02.2013



Раководител

Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Сл. весник на РМ", бр. 52/11)

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Период</span> <span>Контролор</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Вид. раб.</span> <span>Идентификационен број (ЕМБС)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Резервни кодекси</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div>		
--	--	--

Назив на субјектот

АД "ТЕАЈ" ТЕТОВО

Адреса, седиште и телефон

УЛ. "БРАКА НИЛАДЧИНОВЧ" ББ ТЕТОВО 044-335-291

Единствен даночен број

4028979116574

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за субјектите кои  
не применуваат посебни сметковни планови  
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>					
1	003д	Набавна вредност на компјутерскиот софтвер	6 0 1	466214	
1 а	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер	6 0 2		
1 б	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер	6 0 3	29967	
1 в	003д-008д-009д	Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер (< или = АОП 004 од БС)	6 0 4	436247	
<b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>					
2	010д	Земјишта	6 0 5	4245714	4245714
3	014д	Шуми	6 0 6		
4	011д	Набавна вредност на становите и станбените згради	6 0 7		
4 а	018д	Вредносно усогласување на становите и станбените згради	6 0 8		
4 б	019д	Акумулирана амортизација на становите и станбените згради	6 0 9		
4 в	011д-018д-019д	Сегашна вредност на становите и станбените згради (< или = АОП 012 од БС)	6 1 0		
5	011д	Набавна вредност на нестанбени згради	6 1 1	153636180	155453384
5 а	018д	Вредносно усогласување на нестанбените згради	6 1 2		
5 б	019д	Акумулирана амортизација на нестанбените згради	6 1 3	99682353	103910015

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
5.в.	011д-018д-019д	Сегашна вредност на нестанбените згради (< или = АОП 012 од БС)	6 1 4	53953827	51543369
6.	012д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	6 1 5		
7.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	6 1 6		
7.а.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	6 1 7		
7.б.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	6 1 8		
7.в.	014д-018д-019д	Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	6 1 9		
8.	014д	Набавна вредност на основното стадо	6 2 0		
8.а.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	6 2 1		
8.б.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	6 2 2		
8.в.	014д-018д-019д	Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	6 2 3		
9.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	6 2 4		
10.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	6 2 5		
11.	016д	Подобрување на земјиштето	6 2 6		
		<b>В. ПРИХОДИ</b>		<b>182410800</b>	<b>255272514</b>
12.		<b>I. Приходи од продажба</b>	6 2 7	<b>179224537</b>	<b>254425066</b>
13.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	6 2 8		
14.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6 2 9		
15.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 0	66386682	72772595
16.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 1	112057252	181652471

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
17.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 2		
18.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	6 3 3		
19.	746	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 4	780603	
20.	746д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 5		
21.	747	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	6 3 6		
22.		<b>II. Останати приходи</b>	6 3 7	3186263	847448
23.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	6 3 8		
24.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	6 3 9		
25.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 0		
26.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 1		
27.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 2		
28.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 3		
29.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 4		
30.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 5		
31.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 6		
32.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 7		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
33.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 8		
34.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6 4 9	3186263	847448
35.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 0		
36.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 1		
37.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 2		
38.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	6 5 3		
39.	7778	<b>III. Финансиски приходи</b>	6 5 4		
40.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	6 5 5		
		<b>Г. РАСХОДИ</b>			
41.		<b>I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар</b>	6 5 6	137244839	201161027
42.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6 5 7	123949678	186481605
43.	400д	Огрев. гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	6 5 8		
44.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	6 5 9		
45.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 0	58337	79683
46.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 1		
47.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 2	129777	
48.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 3		
49.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 4	470129	119432
50.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 5	11836805	12385264
51.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 6		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП-208 од БУ)	6 6 7	362276	185436
53.	407	Отпис на ситен инвентар, амбajала и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	6 6 8	437837	1909607
54.		<b>II. Трошоци за услуги</b>	6 6 9	2594887	3849768
55.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 0	750024	846681
56.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 1	1610400	2702401
57.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 2	234463	300686
58.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 3		
59.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 4		
60.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 5		
61.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП-211 од БУ)	6 7 6		
62.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 7		
63.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 8		
64.	416д	Трошоци за истражување и развој (< или = АОП 211 од БУ)	6 7 9		
65.		<b>III. Надомести на трошоците за вработените</b>	6 8 0	242000	327000
66.	420д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	6 8 1		
67.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП-217 од БУ)	6 8 2		
68.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 3		
69.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 4		
70.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 5	242000	327000

Ред. број	Група на сметки сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
71.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 6		
72.	449д	Појачана исхрана	6 8 7		
73.		IV. Останати трошоци од работењето	6 8 8	2659870	1223145
74.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	6 8 9	121750	137068
75.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 0		
76.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 1		
77.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 2		
78.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 3		
79.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 4		
80.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 5	358782	
81.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 6		
82.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 7		
83.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	6 9 8		
84.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	6 9 9		
85.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 0	453555	234877
86.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 1	140884	44114
87.	445 дел	Премии за осигурување на лица (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 2		
88.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 3	426133	521644

Ред. број	Група на сметки.сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
89	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 4	171736	285442
90	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 5		
91	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 6		
92	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	7 0 7	387030	
93		<b>V. Останати расходи</b>	7 0 8		
94	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	7 0 9		
95	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	7 1 0		
96		<b>VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања</b>	7 1 1		
97	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	7 1 2		
98		<b>VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите</b>	7 1 3	3400000	5823026
99		Исплатени дивиденди	7 1 4	3400000	5823026
		<b>Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>			
100		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	7 1 5	49	54

Во ТЕТОВО  
 На ден 27.02.2013

Лице одговорно за составување на образецот,

ЕЛЕНА ГАТОВСКА



Раководител,

М.П. на ЦРМ и дата на приемот \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

Образецот е пропишан со Правилникот за измеѓување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција ("Сл.весник на РМ", бр. 9/12).

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span> </div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">450</div> </div> <p>Вид работа</p>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>4</span><span>5</span><span>6</span><span>7</span><span>8</span><span>9</span><span>10</span><span>11</span> </div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">04082044</div> </div> <p>Идентификационен број (ЕМБС)</p>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>12</span><span>13</span><span>14</span><span>15</span><span>16</span><span>17</span><span>18</span><span>19</span><span>20</span><span>21</span><span>22</span><span>23</span><span>24</span><span>25</span><span>26</span> </div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">169</div> </div> <p>Резервни кодекси</p>
	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span> </div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;"> </div> </div> <p>Период</p>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span> </div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;"> </div> </div> <p>Контролор</p>

Назив на субјектот АД „ТЕАЛ“ ТЕТОВО  
 Адреса, седиште и телефон ул. „БРАКА МИЛАДЧИНОВЧ“ ББ ТЕТОВО 044-335-291  
 Единствен даночен број 4028979116574

### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 2012 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3)</sup>
Ред. број	Класа <sup>1)</sup>	Назив <sup>2)</sup>	
1.	25,50	Коваче, пресување, шпанчување и вагање на метал	182.690.952
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (Збир од АОП 201+223+244 од Билансот на успех)			182.690.952

- 1) Во колоната за "Класа" се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната "Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната "Остварени приходи" се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

25,50

Ковање, пресување, шпанзување и ваање на метали

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД основнаџа ДЕЈНОСТ -

25,50

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме ЕЛЕНА ГАТОВСКА

ЕМБГ 1005985475003

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот АД „ТЕАЛ“ ТЕТОВО

ЕМБС 4082044

Во ТЕТОВО

Лице одговорно за составување на образецот,

Раководител

На ден 27.02.2013



*[Handwritten signature]*

## ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

### 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот регистар;
- Седиште;
- Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување;
- Позначајни дејности кои ги извршува;
- Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
- Број на вработени према степен на образование;
- Сопственичка структура;
- Други релевантни информации за друштвото.

### 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

- Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);
- Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;
- Валута на презентација.

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

### 4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

- Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

### 5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

- Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.

### 6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

- Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

13. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 20 <u>12</u> (тековна година)				466.214		466.214
Зголемување						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20 <u>12</u> (тековна година)				466.214		466.214
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 20 <u>12</u> (тековна година)				29.966		29.966
Амортизација						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20 <u>12</u> (тековна година)				29.966		29.966
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20<u>12</u> (тековна година)</b>				<b>436.248</b>		
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20<u>12</u> (тековна година)</b>				/		
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 20____ (претходна година)						
Зголемување						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20____ (претходна година)						
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 20____ (претходна година)						
Амортизација						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20____ (претходна година)						
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20____ (претходна година)</b>						
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20____ (претходна година)</b>						



9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеке- годишни насади	Средства во подготовка	Вкупно
--	------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	--------

20\_\_

Состојба на 1 Јануари 20\_\_  
(тековна година)

Зголемување како резултат  
на набавки

Намалување како резултат  
на продажби

Ожнеани земјоделски произ-  
води пренесени во залихи

Промена на вредноста на  
биолошките средства

Трошоци на амортизација на  
биолошките средства

**Состојба на 31 Декември  
20\_\_ (тековна година)**

Нетековни средства

Тековни средства

**Вкупно биолошки средства**

20\_\_

Состојба на 1 Јануари 20\_\_  
(претходна година)

Зголемување како резултат  
на набавки

Намалување како резултат  
на продажби

Ожнеани земјоделски произ-  
води пренесени во залихи

Промена на вредноста на  
биолошките средства

Трошоци на амортизација на  
биолошките средства

**Состојба на 31 Декември  
20\_\_ (претходна година)**

Нетековни средства

Тековни средства

**Вкупно биолошки средства**

## 10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		
Број на конвертибилни обврзници:		

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

## 11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	22.757.334	16.006.877
Побарувања од купувачи во странство	3.376.090	19.445.422
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувања		
Вкупно:	26.133.424	35.452.299

## 12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	7.015.357	739.242
Парични средства во денарска благајна	658.682	642.029
Девизна сметка	14.989.022	3.722.762
Девизна благајна		
Вкупно:	22.663.061	5.104.033

### 13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции Во сопственост на

Состојба

2012 (тековна година)		01.01.2012	%	згол.ем.	намал.	31.12.2012	%
	Физички лица	17.505	30,60%			17.505	30,60%
	Правни лица	38.577	67,43%			38.577	67,43%
Обични акции	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО	1.126	1,97%			1.126	1,97%
	Вкупно	57.208	100%			57.208	100%

2011 (претходна година)		01.01.2011	%	згол.ем.	намал.	31.12.2011	%
	Физички лица	17.505	30,60%			17.505	30,60%
	Правни лица	38.577	67,43%			38.577	67,43%
Обични акции	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО	1.126	1,97%			1.126	1,97%
	Вкупно	57.208	100%			57.208	100%

### 14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:

Тековна година

Претходна година

Вид на обврска:

Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани друштва

Обврски кон добавувачи

Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити

Обврски по основ на кредити хипотека

30.366.228

Обврски по основ на заеми

Останати долгорочни обврски

Вкупно:

30.366.228

## 15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	1.973.815,	4.312.464
Добавувачи во странство	2.003.076	822.398
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	<u>3.976.891</u>	<u>5.134.862</u>

## 16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	<u></u>	<u></u>

## 17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	66.386.681	70.785.611
Приходи од продажба во странство	112.057.252	181.652.471
Вкупно:	<u>178.443.933</u>	<u>252.438.082</u>

## ПРОФИТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Оваа информација е дадена во согласност со стандардите на МСАФ и е дадена во согласност со стандардите на МСАФ. Оваа информација е дадена во согласност со стандардите на МСАФ и е дадена во согласност со стандардите на МСАФ.

Тековна година

Претходна година

Оваа информација е дадена во согласност со стандардите на МСАФ и е дадена во согласност со стандардите на МСАФ.

Оваа информација е дадена во согласност со стандардите на МСАФ и е дадена во согласност со стандардите на МСАФ.

Претходна година

## 18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	780.603	1.018.889
Приходи од наплатени отпишани побарувања		
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:	<u>780.603</u>	<u>1.018.889</u>

## 19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	2.552.884	3.549.083
Трошоци за саеми		
Наемнина		
Дневници за службени патувања и патни трошоци	121.750	137.068
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	43.000	24.000
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		
Премии за осигурување	140.884	44.114
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	426.133	536.540
Трошоци за ревизија	135.300	135.300
Трошоци за останати интелектуални услуги		
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отугување на нетековни средства		
Останати расходи		
Вкупно останати оперативни расходи	<u>3.419.951</u>	<u>4.426.105</u>

## 20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

 Република Македонија Министерство за финансии УПРАВА ЗА ЗАНИ ПРИБОДИ		<b>ДАНОЧЕН БИЛАНС</b> <b>за оданочување на непризнаени расходи</b>	<b>ДБ</b>
* Пособно Уриво за јавни приходи			
Посебен даночен статус <input type="checkbox"/> Заштитни друштва <input type="checkbox"/> ТИРЗ <input type="checkbox"/> Казнено поправни делови	Единствен даночен број <b>4028979116574</b>	Датум и број на прием <b>27/02/2013 14:43:43</b> <b>2702135701 40</b>	
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт <b>TEAL A.D. TETOVO</b> <b>BRAJA MILADINOVCI bb</b> <b>TETOVO</b>	Даночен период од <b>01/01/2012</b> до <b>31/12/2012</b>	Рок за поднесување <b>28/02/2013</b>	
Телефон <b>094/31-301</b>	Исправка на "ДБ" <input type="checkbox"/>		
e-пошта <b>teal@t-home.mk</b>			

**УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ**

А.	Усогласување на непризнаени расходи за даночни цели од тековната година (Σ од АОП 02 до АОП 26)	01	408,200
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот	02	0
2.	Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	03	0
3.	Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 11 став 1 точка 2 од ЗДД	04	0
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	05	0
5.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	06	0
6.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиjsки фонд над висината утврдена со закон	07	0
7.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	08	0
8.	Скриени исплати на добивки	09	0
9.	Трошоци за репрезентација	10	408,200
10.	Трошоци за донации во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	11	0
11.	Трошоци за спонзорства во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во годината	12	0
12.	Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	13	0
13.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	14	0
14.	Даночни по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	15	0
15.	Парични и даночни казни, пенали и казниви камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	16	0
16.	Исплати на стипендии	17	0
17.	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	18	0
18.	Траен отпис на метални побарувања	19	0
19.	Пропорционален износ на амортизацијата на средства за кои е искористено даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка во ДБ за 2007 и 2008 година	20	0
20.	Трошоци за исправна на вредноста на неуплатени побарувања	21	0
21.	Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	22	0
22.	Износ на делот од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	23	0
23.	Износ на затезни камати помеѓу поврзани лица	24	0
24.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку 25% учество во капиталот на друштвото	25	0
25.	Други усогласувања на расходи согласно со ЗДД кои посебно не се наведени во претходните редни броеви	26	0

страна 1/3

 Република Македонија Министерство за финансии УПРАВА ЗА ЗАНИ ПРИБОДИ		<b>ДАНОЧЕН БИЛАНС</b> <b>за оданочување на непризнаени расходи</b>	<b>ДБ</b>
--	--	---	-----------

Датум и број на прием  
**27/02/2013 14:43:43**  
**2702135701 40**

Б.	Даночен кредит за расходи со одложено признавање		
26.	Износ на даночен кредит за расходи со одложено признавање за кои претходно е платен данок на добивка	27	0
В.	Даночна основа (АОП 01- АОП 27 ± 0)	28	408,200
27.	Пренесени даночни загуби од минати години	29	0
Г.	Даночна основа намалена за пренесените даночни загуби од минати години (АОП 28 - АОП 29 ± 0)	30	408,200
Д.	Пресметан данок на добивка (АОП 30 x пропишана стапка)	31	40,820

Г. Даночни олеснувања и ослободувања		
28. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи	32	0
Е. Избегнување на двојно оданочување		
29. Износ на задржан данок платен во странство до пропишаната стапка, освен данокот во примените дивиденди од нерезиденти	33	0
Ж. Данок за плаќање/враќање		
30. Данок на добивка по намалување (АОП 31 – АОП 32 – АОП 33 ≥ 0)	34	40,820
31. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	35	0
32. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходни даночни периоди	36	264,319
33. Износ за деплата / повеќе платен износ (АОП 34 – АОП 35 – АОП 36) <small>* "Фискална администрација" за даночни години "1" до последна влезна. Датуми, броеви, печати, објаснувања "X" во влезите брзи мачици</small>	37	-223,499
З. Посебни податоци		
34. Пренесен неискористен дел на правото за намалување на данокот по одредбите на член 36-б од ЗДД	38	0
35. Пренесен неискористен дел на задржан данок платен во странство до пропишаната стапка, освен данокот во примените дивиденди од нерезиденти	39	0
36. Остварен вкупен приход во годината	40	182,690,952
37. Вкупни трошоци за донации во годината	41	0
38. Вкупни трошоци за спонзорства во годината	42	0
39. Износ на даночен кредит кога АОП 01 – АОП 27 < 0	43	0

#### ПОДАТОЦИ ЗА ОСТВАРЕНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ЗА РАСПРЕДЕЛБИТЕ

5. Сметководствена добивка/загуба по оданочување		
40. Добивка за деповната година по оданочување со данокот во непризнаените расходи	44	0
41. Загуба за деповната година по оданочување со данокот во непризнаените расходи	45	6,217,696
42. Исплатен аванс на дивиденда во даночниот период	46	0
43. Исплатена дивиденда од распределена добивка и слободни резерви од претходни години	47	3,400,000
44. Акумулирана нераспределена добивка и слободни резерви за периодот по 01.01.2009 година	48	28,837,635
45. Акумулирана непокриена загуба по 01.01.2009 година	49	0
И. Посебни податоци		
46. Износ на пренесени нераспределени добивки утврдени со состојба на 31.12.2008 година и на резерви што можат да се распределуваат	50	0
47. Износ на пренесени непокриени загуби утврдени со состојба на 31.12.2008 година кои се пренесуваат на терет на нераспределените добивки остварени по 2008 година	51	0

- страна 2/3

	<b>ДАНОЧЕН БИЛАНС</b> <b>за оданочување на непризнаени расходи</b>	<b>ДБ</b>
---	---	-----------

Датум и број на прием  
**27/02/2013 14:43:43**  
**2702135701 40**

#### ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Васил Чорбаџиев	Датум на пополнување	27/02/2013 14:34:47
ЕДБ / ЕМБГ	0912957450007	Потпис	
Својство	potpisnik		

#### ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Васил Чорбаџиев	Датум на поднесување	27/02/2013 14:43:43
ЕМБГ	0912957450007	Потпис	Електронски потпишана
Својство			

Податоци за обработката	
-------------------------	--

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 ГОДИНА  
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ**

НА

**АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и  
фабрикати "ТЕАЛ" - Тетово****СОДРЖИНА:****ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2011 година
Извештај за сеопфатна добивка	2011 година
Извештај за готовинските текови за	2011 година
Извештај за промените на главнината за	2011 година
Белешки кон финансиските извештаи	
Годишна сметка за	2011 година
Годишен извештај за работењето за	2011 година



07-95/12

16.03.2012

**БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ - ТЕТОВО**

Канцеларија - ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово

тел. 044 330 800

bendcons@t-home.mk

www.bend.com.mk

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ТЕАЛ АД Тетово**

05-431/11

10.03.12

**Извештај за финансиските извештаи**

1, На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ Тетово, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2011, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

**2, Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи**

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 од финансиските извештаи и Белешките кон истите на страниците 6 до 19 во согласност со принципите и правилата што се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

**3, Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Финансиските извештаи за 2010 година се ревидирани од независните ревизори Бенд ревизија и консалтинг Тетово, со што е обезбедена нивна споредливост со финансиските извештаи за 2011 година.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ТЕАЛ АД ТЕТОВО - продолжение**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**4, Мислење**

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ Тетово, заклучно со 31 декември 2011 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со објавените стандарди за финансиско известување и законски прописи во Република Македонија.

Овластен ревизор

Душко Апостоловски



Тетово 16.03.2012



07-95/3  
16.03.2012

БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ - ТЕТОВО

05-431/1

Канцеларија - ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово

тел. 044 330 800

bendcons@t-home.mk

www.bend.com.mk

12

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ТЕАЛ АД ТЕТОВО

**Извештај на независните ревизори за конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работење.**

1, Извршивме проверка на конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работењето на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрики ТЕАЛ Тетово (Друштвото) за 2011 година, кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите на работењето на Друштвото за 2011 година. Овие податоци произлегуваат и се превземени од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011, за кои ние изразивме немодификувано мислење во нашите извештаи од 16.03.2012.

Годишната сметка и финансиските извештаи, како и поврзаните со нив податоци од Годишниот извештај не ги рефлектира ефектите настанати по датумот на нашиот извештај на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото.

2, Податоците кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото за 2011 година и Годишниот извештај на Друштвото не ги содржат сите објавувања кои се бараат согласно со рамката за изготвување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Следствено, читањето на Годишниот извештај на Друштвото не е замена за читање на ревидираната годишна сметка и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото.

3, Одговорност на раководството за Годишниот извештај  
Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2011 година во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

4, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. (Сл Весник на РМ број 158 од 2010 година).

5, Мислење

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрики ТЕАЛ Тетово за 2011 кои произлегуваат од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2011 се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово

Овластен ревизор

Душко Апостоловски

Тетово 16.03.2012

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 ГОДИНА

НА

**АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и  
фабрикати "ТЕАЛ" - Тетово**

<b>СОДРЖИНА:</b>		<b>Страна</b>
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>		
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2011 година	2
Извештај за сеопфатна добивка	2011 година	3
Извештај за готовинските текови за	2011 година	4
Извештај за промените на главнината за	2011 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-19

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ  
на 31 Декември 2011 и 2010 (во 000 денари)**

Друштво : Теал АД Тетово  
Матичен број: 4082044

Позиција	Број на белешка	Износ	
		Тековна година	Претходна година
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	17	<b>264.736</b>	<b>261.705</b>
<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	17	<b>264.736</b>	<b>261.705</b>
<b>Недвижности</b>	17	<b>254.359</b>	<b>259.364</b>
Земјиште	17	4.246	4.246
Градежни објекти	17	250.113	255.119
Постройки и опрема	17	716	2.278
Материјални средства во подготовка	17	9.598	-
Останати материјални средства	17	63	63
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>		<b>64.674</b>	<b>67.682</b>
<b>ЗАЛИХИ</b>	18,19,20,21	<b>16.408</b>	<b>21.786</b>
Залихи на сировини и материјали	18	10.429	14.896
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	19	1.372	2.296
Залихи на готови производи	20	4.566	4.554
Залихи на трговски стоки	21	41	41
<b>КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b>		<b>43.056</b>	<b>36.603</b>
Побарувања од купувачи	23	35.372	28.564
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата	24	7.684	8.038
<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>	25	<b>104</b>	<b>-</b>
Побарувања по дадени заеми	25	104	-
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	22	<b>5.106</b>	<b>9.293</b>
Парични средства	22	5.104	9.293
Парични еквиваленти	22	2	-
<b>СРЕДСТВА</b>		<b>329.409</b>	<b>329.387</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>		<b>322.430</b>	<b>321.866</b>
<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	Пк	182.517	182.517
<b>РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	Пк	95.089	95.089
<b>РЕЗЕРВИ</b>	Пк	<b>12.586</b>	<b>11.638</b>
Законски резерви	Пк	12.173	11.225
Статутарни резерви	Пк	414	414
<b>АКУМИЛИРАНА ДОБИВКА</b>	Пк	26.584	23.389
<b>ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	Пк	5.653	9.233
<b>ОБВРСКИ</b>		<b>6.980</b>	<b>7.521</b>
<b>КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>		<b>6.980</b>	<b>7.521</b>
Обврски спрема добавувачи	26	5.135	5.519
Обврски кон вработените	28	1.243	1.120
Тековни даночни обврски	27	42	47
Обврски по заеми и кредити	30	1	484
Останати краткорочни обврски	29	559	351
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>		<b>329.409</b>	<b>329.387</b>

**Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи**

Извршен директор

Васил Чорбаџиев

Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ

За годината што завршува на 31, Декември 2011 и 2010 (во 000 денари )

Друштво : Теал АД Тетово

Матичен број: 4082044

во 000 денари

Позиција	број на белешка	Износ	
		Тековна година	Претходна година
<b>ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		<b>255.273</b>	<b>249.975</b>
Приходи од продажба	4	254.425	248.913
Останати приходи	5	847	1.063
Залихи на готови производи и на надовршено производство на почетокот на годината	20	4.554	5.112
Залихи на готови производи и на надовршено производство на крајот на годината	20	4.566	4.554
<b>РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		<b>248.429</b>	<b>238.514</b>
Трошоци од работењето	7	(206.027)	(191.094)
Набавна вредност на продадени стоки	8	(332)	(1.660)
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа, автогуми	8	(13)	(1.841)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(16.407)	(16.905)
Останати оперативни расходи	12	(2.345)	(2.159)
Трошоци од вработените	10	(15.702)	(16.591)
а.Плати и надоместоци на плата (нето)	10	(15.139)	(16.188)
б.Останати трошоци за вработените	10	(563)	(402)
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	(7.543)	(7.421)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	13	-	(621)
Останати трошоци од работењето	14	(61)	(223)
<b>ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	6	<b>628</b>	<b>742</b>
Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштво	6	628	742
<b>ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	15	<b>(810)</b>	<b>(500)</b>
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштво	15	(482)	-
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштво	15	(329)	(500)
<b>Добивка од редовното работење</b>		<b>6.673</b>	<b>11.144</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>6.673</b>	<b>11.144</b>
Данок на добивка	16	(22)	(282)
<b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>		<b>6.651</b>	<b>10.863</b>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Васил Чорбаџиев

Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ  
за годината која завршува на 31,12,2010 и 31,12,2011Друштво: Теал АД Тетово  
Матичен број: 4082044

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>Готовински текови од деловни активности</b>	<b>11.974</b>	<b>6.335</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	6.651	10.863
Амортизација	7.543	7.421
Курсни разлики (нето)	(298)	
Камата (нето)	480	
Неисплатен дел од дивидендата	208	
Приходи од отпис на обврски	(125)	
Други приходи	(26)	
Капитална добивка	(498)	
<b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>		
Залихи	5.378	(4.298)
Побарувања од купувачи	(6.807)	(6.405)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	354	(1.160)
Побарувања од вработените	-	471
Побарувања по дадени заеми	(104)	-
Обврски спрема добавувачи	(385)	(338)
Обврски кон вработените	123	(222)
Тековни даночни обврски	(5)	4
Обврски по заеми и кредити	(483)	-
Останати краткорочни обврски	208	
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(10.315)</b>	<b>(300)</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(10.573)	(300)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	258	
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(5.829)</b>	<b>(5.288)</b>
Исплатени дивиденди	(5.829)	(5.288)
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>(4.188)</b>	<b>747</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>9.293</b>	<b>8.547</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>5.106</b>	<b>9.293</b>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Васил Чорбаџиев

Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

## Извештај за промена на главнината на 31.декември 2011 (во 000 денари)

Друштво: Теал АД Тетово

Матичен број: 4082044

во 000 денари

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Резерви	Ревалоризациони резерви	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2010	182.518	28.889		10.009	95.088	316.504
Промена на сметководствени политики						
<b>Повторно утврдено салдо</b>	<b>182.518</b>	<b>28.889</b>	-	<b>10.009</b>	<b>95.088</b>	<b>316.504</b>
Промени на капиталот за 2010						
Дивиденди		(5.500)				(5.500)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			9.233			
Трансфер/пренос на задржана добивка				1.629		
<b>Состојба на 31 Декември 2010</b>	<b>182.518</b>	<b>23.389</b>	<b>9.233</b>	<b>11.638</b>	<b>95.088</b>	<b>321.866</b>
Состојба на 1 јануари 2011	182.518	23.389	9.233	11.638	95.088	321.866
Промени на капиталот во 2011						
Дивиденди		(6.038)				
Вкупна сеопфатна добивка за годината			5.653			
Трансфер/пренос на задржана добивка		9.233	(9.233)	948		
<b>Состојба на 31 Декември 2011</b>	<b>182.518</b>	<b>26.584</b>	<b>5.653</b>	<b>12.586</b>	<b>95.088</b>	<b>322.430</b>

Друштвото во 2011 година според Одлука на Собранието на акционери на 27,05,2011 има исплатено дивиденда во вкупен износ од 6,037,868 денари и тоа од акумулирана добивка за 2008 година. Поднесен е образец ДД-ИД.

**Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи**

Извршен директор

Башил Чорбаџиев

Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

## 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

### Назив :

АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрикати ТЕАЛ – Тетово, скратен назив ТЕАЛ АД Тетово (во понатамошниот текст Друштвото)

### Регистрација:

- Друштвото е регистрирано кај Основниот суд Скопје 1 Скопје, под Трег. Бр. 7889/98 и број на регистарска влошка 020011464?-4-03-000. Конверзијата на вредноста на акциите од ДЕМ во ЕУР е извршена согласно со статутот од 25.02.2005 согласно со трег бр. 6329/05 од 06.03.2006. Извршената промена е регистрирана во централниот депозитар за хартии од вредност.

### Дејност:

- Основна дејност на Друштвото е 25.50 – ковање, пресување, штанцување и валање на метали, металургија на прав. Покрај оваа друштвото е регистрирано и за вршење на дејности според регистрацијата на друштвото.

### Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. Браќа Миладинови бб во Тетово

### Матичен број:

4082044

### Тел:

044 335 291; 335 293

Бројот на вработени на 31.12.2011 година изнесува 52 лица.

### Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ					
ОПИС	во ДЕМ	Вредност на една акција во ЕУР =	51,13	ден/eur 31,12	Во %
		во ЕУР	број на акции	61,310	
Трајни влогови	4.133.370,93	2.113.359,00	41.334	129.570.040	70,86%
Акционерски капитал	1.181.984,35	604.339,00	11.820	37.052.024	20,26%
Резервиран општествен капитал	10.583,00	5.411,00	106	331.748	0,18%
ФПИОМ- Агенција на РМ	394.799,93	201.858,00	3.948	12.375.914	6,77%
Фонд за ПИОМ	112.634,29	57.589,00	1.126	3.530.782	1,93%
<b>Вкупно</b>	<b>5.833.372,50</b>	<b>2.982.556,00</b>	<b>58.334</b>	<b>182.860.508</b>	<b>100,00%</b>

Конверзијата на вредноста на акциите од ДЕМ во ЕУР е извршена согласно со статутот од 25.02.2005 согласно со трег бр. 6329/05 од 06.03.2006.

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Чорбаџиев Васил – извршен директор, без ограничување, додека неизвршни членови на одборот на директори се: Ивановиќ Слободан, Бобан Гоговски и Василије Заковски.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2. Основа за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците 2 до 5 се составени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, со извесни рекласификации заради добивање на појасна слика. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

За 2011 година финансиските извештаи се идентични со годишната сметка.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

Финансиските извештаи на друштвото се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

### 3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2010 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2010 година.

### 3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

#### 3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

#### 3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

#### 3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

#### 3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

#### 3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

### 3.2. Расходи

#### 3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

### **3.2.2. Расходи од камати**

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

### **3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.
2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

### **3.3. Нематеријални и материјални вложувања**

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.
2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.
3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.
4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### 3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација:

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис.

### 3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

### 3.6. Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

### 3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

### 3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а остварената добивка се оданочува во случај на распределба за дивиденди и друга распределба на добивката согласно прописите, по стапка од 10 %.

### **3.9. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### **3.10. Вложени и здружени средства**

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

### **3.11. Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето доколку законските прописи го бараат тоа.

### **3.12. Капитал**

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

### **3.13. Законски резерви**

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покритие на загубата.

### **3.14. Управување со финансиски ризици**

#### **3.14.1. Пазарен ризик**

##### **а) Ризик од курсни разлики**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни

промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2011 и 2010 година се како следи:

	2011	2010
ЕУР	61.5050	61.5050
УСД	47.5346	46.3140
ГБП	73.6322	71.5008

#### б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови.

#### в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

#### 3.14.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи.

#### 3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

**3.14.4. Управување со капиталниот ризик**

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

**3.14.5. Проценка на објективната вредност**

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

**3.14.6. Даночен ризик**

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

**Други објаснувачки белешки:**

<b>4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</b>	<b>во илјада денари</b>	
	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	70.157	39.437
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	181.652	204.384
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	1.597	4.019
Приходи од наемнини	1.019	1.073
<b>ВКУПНО</b>	<b>254.425</b>	<b>248.913</b>

<b>5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>во илјада денари</b>	
	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Вишоци	125	953
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	-	4
Останати приходи од работењето	722	106
<b>ВКУПНО</b>	<b>847</b>	<b>1.063</b>

во илјада денари		
<b>6. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	628	742
<b>ВКУПНО</b>	<b>628</b>	<b>742</b>

во илјада денари		
<b>7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	191.239	175.878
Трошоци за енергија (за производство)	12.879	12.768
Трошоци за резервни делови, и материјали	-	50
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.910	2.398
<b>ВКУПНО</b>	<b>206.027</b>	<b>191.094</b>

во илјада денари		
<b>8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>	Тековна година	Претходна година
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	332	1.660
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	13	1.841
<b>ВКУПНО</b>	<b>345</b>	<b>3.500</b>

во илјада денари		
<b>9. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</b>	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	3.850	3.843
Услуги за одржување и заштита	1.121	2.087
Наем - лизинг	1	-
Останати услуги	11.435	10.975
<b>ВКУПНО</b>	<b>16.407</b>	<b>16.905</b>

во илјада денари		
<b>10. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	15.139	16.188
Останати трошоци за вработените	563	402
<b>ВКУПНО</b>	<b>15.702</b>	<b>16.591</b>

во илјада денари		
<b>11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА</b>	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за производство)	7.543	7.421
<b>ВКУПНО</b>	<b>7.543</b>	<b>7.421</b>

во илјада денари		
<b>12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	Тековна година	Претходна година
Трошоци за репрезентација	320	250
Трошоци за осигурување	44	39
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	522	537
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	671	516
Останати трошоци на работењето	788	818
<b>ВКУПНО</b>	<b>2.345</b>	<b>2.159</b>

во илјада денари

13.ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	621
<b>ВКУПНО</b>	<b>-</b>	<b>621</b>

во илјада денари

14.ОСТАНАТИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Останати расходи од работењето	61	223
<b>ВКУПНО</b>	<b>61</b>	<b>223</b>

во илјада денари

15.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	482	-
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	329	500
<b>ВКУПНО</b>	<b>810</b>	<b>500</b>

## 16. ДАНОК НА ДОБИВКА

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ износ во денари

Усогласување на непризнаените расходи за даночни цели од тековната година	224.723
Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	13.334
Трошоци за репрезентација	211.389
Траен отпис на ненаплатени побарувања	
<b>Даночна основа</b>	<b>224.723</b>
<b>Даночна основа намалена за пренесени даночни загуби од минати години</b>	<b>224.723</b>
<b>Пресметан данок на добивка</b>	<b>22.472</b>
Данок на добивка по намалување	22.472
Платени аконтации на данок на добивка во даночниот период	286.791
Износ за доплата / повеќе платен износ	(264.319)

## 17.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Вредносно усогласување	Останати материјални средства	Инвестиции во тек	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Набавна вредност</b>							
Салдо на 1 Јануари 2011 (тековна година)	4.246	151.500	133.205	202.524	63	0	491.537
Зголемување			975			9.598	10.573
Намалување			258				258
<b>Салдо на 31 Декември 2011 (тековна година)</b>	<b>4.246</b>	<b>151.500</b>	<b>133.921</b>	<b>202.524</b>	<b>63</b>	<b>9.598</b>	<b>501.851</b>
<b>Исправка на вредноста</b>							
Салдо на 1 Јануари 2011 (тековна година)	0	98.905	130.927	0	0	0	229.831
Амортизација		5.294	2.248				7.543
Намалување			258				258
Салдо на 31 Декември 2011 (тековна година)	0	104.199	132.917	0	0	0	237.116
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2011 (тековна година)</b>	<b>4.246</b>	<b>47.301</b>	<b>1.005</b>	<b>202.524</b>	<b>63</b>	<b>9.598</b>	<b>264.736</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2011 (тековна година)</b>	<b>4.246</b>	<b>52.595</b>	<b>2.278</b>	<b>202.524</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>261.705</b>
<b>Набавна вредност</b>							
Салдо на 1 Јануари 2010 (претходна година)	4.246	151.500	132.905	202.524	63	0	491.237
Зголемување			300				300
Намалување							0
Салдо на 31 Декември 2010 (претходна година)	<b>4.246</b>	<b>151.500</b>	<b>133.205</b>	<b>202.524</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>491.537</b>
<b>Исправка на вредноста</b>							
Салдо на 1 Јануари 2010 (претходна година)		93.610	128.800				222.411
Амортизација		5.294	2.126				7.421
Намалување							0
Салдо на 31 Декември 2010 (претходна година)	0	98.905	130.927	0	0	0	229.831
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2010 (претходна година)</b>	<b>4.246</b>	<b>52.595</b>	<b>2.278</b>	<b>202.524</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>261.705</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2010 (претходна година)</b>	<b>4.246</b>	<b>57.889</b>	<b>4.104</b>	<b>202.524</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>268.826</b>

Друштвото во текот на 2011 година има набавено едно транспортно средство во износ од 974.982 денари, а продадено две половни товарни возила и половен вилушкар во вкупна вредност од 258,300 денари кои се без сегашна вредност.

Друштвото има набавено постројки, опрема и стан во вкупна вредност од 9,597,992 денари кои се уште не се пуштени во употреба и се водат на средства во подготовка.

Друштвото води постапка за трансформација на земјштето од државна во приватна сопственост која се уште не е завршена.

Амортизацијата за 2011 година изнесува 7,542,589 денари.

во илјада денари		
<b>18.ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ</b>	Тековна година	Претходна година
Суровини и материјали на залиха	10.429	14.896
<b>ВКУПНО</b>	<b>10.429</b>	<b>14.896</b>

во илјада денари		
<b>19.ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ</b>	Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар на залиха	458	458
Ситен инвентар во употреба	20.849	19.864
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	(19.935)	(18.026)
<b>ВКУПНО</b>	<b>1.372</b>	<b>2.296</b>

во илјада денари		
<b>20.ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ</b>	Тековна година	Претходна година
Производи на залиха	4.566	4.554
<b>ВКУПНО</b>	<b>4.566</b>	<b>4.554</b>

во илјада денари		
<b>21.СТОКИ</b>	Тековна година	Претходна година
Стоки на залиха	5	5
Стоки во продавница	41	41
Вкалкулиран данок на додадена вредност	(5)	(5)
<b>ВКУПНО</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

во илјада денари		
<b>22.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари	739	206
Парични средства во благајна	642	542
Девизни сметки	3.723	8.545
Депозити - парични еквиваленти	2	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>5.106</b>	<b>9.293</b>

Друштвото има денарски жиро сметки во ТТК Банка чиј износ на 31,12,2011 според изводот од банка изнесува 735,622 денари, во прокредит Банка чиј износ на 31,12,2011 според изводот од банка изнесува 1,621 денари и во Алфа Банка чиј износ на 31,12,2011 според изводот од банка изнесува 1,999 денари.

Друштвото има девизни жиро сметки во ТТК Банка чиј износ на 31,12,2011 според извод од банката изнесува 55,558,85 Еур или 3,416,836 денари и во прокредит Банка со салдо на 31,12,2011 во износ од 4,977 Еур или 306,119 денари.

Благајната според благајнички извештај број 185 од 31,12,2011 изнесува 642,028 денари што е потврдено со записник од извршениот попис.

во илјада денари		
<b>23.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ</b>	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	16.007	7.287
Побарувања од купувачи во странство	19.445	21.358
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(81)	(81)
<b>ВКУПНО</b>	<b>35.372</b>	<b>28.564</b>

Друштвото има застарени побарувања од купувачите во износ од 120,930 денари и побарувања со побарувачки салда од 569,355 денари.

Побарувањата од купувачите во земјата се потврдени со конфирмации во 92,69%, додека купувачите од странство се конфирмирани во износ од 27,73%.

## во илјада денари

24. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	Тековна година	Претходна година
Данок на додадена вредност	7.261	7.920
Побарувања за повеќе платени акцизи	14	14
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	409	105
<b>ВКУПНО</b>	<b>7.684</b>	<b>8.038</b>

Побарувањата по основ на ддв се однесуваат за побарувања по ддв пријави за 09, 10, 11 и 12 месец 2011 година.

## во илјада денари

25. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	104	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>104</b>	<b>-</b>

Друштвото на 27,12,2011 има дадено позајмица на свој вработен во износ од 104,000 денари која позајмица е вратена во јануари 2012.

## во илјада денари

26. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.312	4.154
Обврски спрема добавувачи од странство	822	1.365
<b>ВКУПНО</b>	<b>5.135</b>	<b>5.519</b>

Друштвото има застарени обврски кон добавувачите во земјата во износ од 47,344 денари и обврски со долговно салдо во износ од 176,413 денари, како и застарени обврски спрема добавувачите во странство во износ од 55,505 денари. Друштвото има направено отпис на застарени обврски во износ од 125,821 денари.

## во илјада денари

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за царини и царински давачки	(1)	(0)
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	42	47
<b>ВКУПНО</b>	<b>41</b>	<b>46</b>

## во илјада денари

28. ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Обврски за плата и надоместоци на плата	1.243	1.120
<b>ВКУПНО</b>	<b>1.243</b>	<b>1.120</b>

Обврските спрема вработените се однесуваат на платата за 12/2011 која е исплатена на 12,01,2012.

во илјада денари

**29.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И  
КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА**

	Тековна година	Претходна година
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	560	351
<b>ВКУПНО</b>	<b>560</b>	<b>351</b>

Друштвото има обврски во износ од 560,140 денари за неисплатени дивиденди на непознати акционери.

во илјада денари

**30.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	1	484
<b>ВКУПНО</b>	<b>1</b>	<b>484</b>

**31.ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

во 000 денари

Назив	Вид на поврзаност	Вид на деловниот однос	Износ во денари
РАКУ - ХЕНДЕЛЕС	Акционер, член на одбор на директори	купувач	294
РАКУ - ХЕНДЕЛЕС	Акционер, член на одбор на директори	добавувач	658
ЕВН	Акционер, член на одбор на директори	добавувач	1.269

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2010 ГОДИНА  
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ**

НА

**АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и  
фабрикати "ТЕАЛ" - Тетово****СОДРЖИНА:****ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2010 година
Извештај за сеопфатна добивка	2010 година
Извештај за готовинските текови за	2010 година
Извештај за промените на главнината за	2010 година
Белешки кон финансиските извештаи	
Годишна сметка за	2010 година
Годишен извештај за работењето за	2010 година

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ТЕАЛ - ТЕТОВО**

Бр. 05-612/1

19.05.2011 г.

ТЕТОВО

1, На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ Тетово, за кои што го вклучуваат Извештај за сеопфатна добивка за 2010, Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2010, како и Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

## 2, Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 и Белешките кон истите на страниците 6 до 20 во согласност со принципите и правилата што се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

## 3, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

## 4, Основа за мислењето

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

4.1. Финансиските извештаи за 2009 година се ревидирани од независните ревизори Бенд ревизија и консалтинг Тетово, со што е обезбедена нивна споредливост со финансиските извештаи за 2010 година.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ТЕАЛ - ТЕТОВО - продолжение**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**5, Мислење**

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ Тетово заклучно со 31 декември 2010 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со објавените сметководствени стандарди и законски прописи во Република Македонија.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово

Овластен ревизор

Тетово 08.04.2011



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ТЕАЛ - ТЕТОВО**

А, Извештај на независните ревизори за конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работење.

1, Извршивме проверка на конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работењето на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрики ТЕАЛ Тетово (Друштвото) за 2010 година, кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите на работењето на Друштвото за 2010 година. Овие податоци произлегуваат и се превземени од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2010, за кои ние изразивме немодификувано мислење во нашите извештаи од 29,04,2011.

Годишната сметка и финансиските извештаи, како поврзаните со нив податоци од Годишниот извештај не ги рефлектира ефектите настанати по датумот на нашиот извештај на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото.

2, Податоците кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото за 2010 година и Годишниот извештај на друштвото не ги содржат сите објавувања кои се бараат согласно со рамката за изготвување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Следствено, читањето на Годишниот извештај на Друштвото не е замена за читање на ревидираната годишна сметка и ревидирани финансиски извештаи на друштвото.

3, Одговорност на раководството за Годишниот извештај

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на друштвото за 2010 година во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

4, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. (Сл. Весник на РМ број 158 од 2010 година).

5, Мислење

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрики ТЕАЛ Тетово за 2010 и кои произлегуваат од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2010 се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово

Тетово 08,04,2011





**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ТЕАЛ - ТЕТОВО**

**Б, Идентичност на финансиските извештаи на друштвото, со годишната сметка на друштвото изготвена од раководството на друштвото**

Како што се бара со Законот за трговски друштва, ние известуваме за тоа дали финансиските извештаи на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрикати ТЕАЛ Тетово (Друштвото) содржат идентични податоци за средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото со годишната сметка на Друштвото, изготвена од раководството на друштвото согласно со Законот за трговски друштва на и за годината која завршува на 31 декември 2010.

**Одговорност на раководството**

Органот на управување е одговорен за изготвување на годишната сметка која беше усвоена од Органот на управување на Друштвото .

**Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за за тоа дали финансиските извештаи содржат идентични податоци за средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото со годишната сметка на друштвото како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 476 од Законот за трговски друштва .

**Мислење**

Според наше мислење, финансиските извештаи содржат идентични податоци за средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото и со годишната сметка на друштвото во сите материјални аспекти, освен во однос на поинаква класификацијата на одредени ставки заради отстапувањата во однос на Правилникот за формата и содржината на годишната сметка кој се применува за 2010 година донесен врз основа на одредбите на член 476 од Законот за трговски друштва како што е наведено во белешката 2 кон финансиските извештаи.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово

Тетово 08,04,2011



До

БЕНД Ревизија и консалтинг

Тетово

Дата : 08,04,2011

Предмет: Изјави на менаџментот

Ова писмо со изјави го даваме во врска со Вашата ревизија на финансиските извештаи на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ Тетово за годината која завршува на 31 декември 2010 година за целите на изразување на мислење за тоа дали финансиските извештаи ги презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ Тетово заклучно со 31 Декември 2010 година и резултатите од неговото работење и неговите парични текови за годината која завршува тогаш во согласност со објавените сметководствени стандарди и законски прописи во Република Македонија.

Ние ја признаваме нашата одговорност за објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со објавените сметководствени стандарди и законски прописи во Република Македонија.

Ги потврдуваме, според нашето најдобро знаење и верување, следните изјави:

- Не се имаат случено незаконитости коишто го вклучуваат менаџментот или вработените кои имаат значајна улога во интерната контрола или кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи.
- Ви ги имаме ставено на располагање сите сметководствени книги и поткрепувачка документација, како и сите записници од состаноците на содружниците во тек на 2010 година.
- Ја потврдуваме комплетноста на информациите кои се обезбедени во врска со идентификување на поврзани странки.
- Финансиските извештаи се ослободени од метеријални погрешни прикажувања, вклучувајќи и испуштања.
- Претпријатието ги има почитувано сите аспекти на договорните аранжмани кои би можеле да имаат метеријален ефект врз финансиските извештаи во случај на непочитување. Немаше непочитување на барањата на регулативните тела кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи во случај на непочитување.
- Следните ставки се правилно евидентирани и кога е соодветно, адекватно обелоденети во финансиските извештаи:


- а) Идентитетот на, и салдата и трансакциите со, поврзаните странки.
- б) Загубите коишто произлегуваат од обврзувањата за продажба и купување.
- в) Договорите и опциите за откуп на претходно продадени средства
- г) Средствата заложени како колатерал.

**Изјави на менаџментот - продолжение**

- Немаме планови или намери кои можат материјално да ја изменат сметководствената вредност или класификација на средствата или обврските одразени во финансиските извештаи.
- немаме планови да напуштиме производни линии или планови или намери кои ќе резултираат во каков било вишок или застарување на залихи, и немаме залихи кои се искажани според износ поголем од нето реализациона вредност.
- Претпријатието има задоволително право на сопственост над сите средства и нема товари или права на задржување на средствата на претпријатието, освен оние кои се обелоденти
- Ги имаме евидентирано или обелоденето како што е соодветно, сите обврски, како фактички, така и неизвесни.
- Немаше настани по крајот на периодот коишто бараат корегирање на, или обелоденување во финансиските извештаи или белешки кон истите.
- Тужбените барања се правилно разграничени во финансиските извештаи. Во врска со судските спорови, не се добиени, ниту пак се очекуваат други тужбени барања.
- Нема формални или неформални аранжмани за компензирачки салда во врска со која било наша сметка за пари или вложување.

Извршен директор

Васил Чорбаџиев



Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2010 ГОДИНА

НА

АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и  
фабрикати "ТЕАЛ" - Тетово

СОДРЖИНА:	Страна
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември 2010 година	2
Извештај за сеопфатна добивка 2010 година	3
Извештај за готовинските текови за 2010 година	4
Извештај за промените на главнината за 2010 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-20

Тетово, Февруари 2011 година

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ  
на 31 Декември 2009и 2010 (во 000 денари)Друштво : Теал АД Тетово  
Матичен број: 4082044

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
<b>СРЕДСТВА</b>			
Побарувања за запишан а неуплатен капитал			
<b>Долгорочни средства</b>		<b>261,705</b>	<b>268,826</b>
Материјални средства	17	261,705	268,826
<b>Тековни средства</b>		<b>67,682</b>	<b>55,544</b>
Залихи	18	21,786	17,488
Побарувања од купувачи	20	28,564	22,159
Побарувања од државата и други институции	21	8,038	6,878
Побарувања од вработените и останати побарувања	22	-	471
Парични средства и еквиваленти на парични средства	19	9,293	8,547
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>329,387</b>	<b>324,370</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>		<b>321,866</b>	<b>316,504</b>
Запишан основен капитал	1	182,517	182,518
Ревалоризациона резерва	пг	95,089	95,088
Резерви	пг	11,638	10,009
Акумулирана добивка/загуба	пг	23,389	11,538
Добивка за финансиската година	бу	9,233	17,351
<b>Тековни обврски</b>		<b>7,521</b>	<b>7,866</b>
Обврски спрема добавувачи	23	5,519	5,857
Обврски по краткорочни заеми и кредити	24	484	484
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	25	46	43
Краткорочни обврски за плати и други обврски према вработените	26	1,471	1,482
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>329,387</b>	<b>324,370</b>

**Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи**

Извршен директор

Васил Чорбаџиев



Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

АД "ТЕАЛ"

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ

За годината што завршува на 31, Декември 2010 и 2009 (во 000 денари)

Друштво : Теал АД Тетово

Матичен број: 4082044

во 000 денари

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	248,913	171,330
Останати оперативни приходи (добивка)	6	1,063	17,697
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	18	-559	1,915
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	191,094	130,225
Набавна вредност на стоки и материјали	15	3,500	2,180
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	16,905	9,919
Трошоци за вработените	13	16,188	15,510
Трошоци за депрецијација и амортизација	10	7,421	7,416
Исправка на вредноста на краткорочните средства	10	621	867
Останати оперативни расходи	11.12	2,784	5,204
<b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>		<b>10,903</b>	<b>19,622</b>
Финансиски приходи	5	742	1,839
Финансиски расходи	14	500	775
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>		<b>11,144</b>	<b>20,686</b>
Данок од добивка	16	282	346
<b>Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување</b>		<b>10,863</b>	<b>20,340</b>
Вонредни приходи	7	0	73
<b>Добивка/загуба за годината</b>		<b>10,863</b>	<b>20,413</b>
Број на акции:	1	58,334	58,334

## Припишана добивка на :

Сопствениците на матичното друштво		10,863	20,413
Учество кое нема контрола			
<b>Вкупно</b>		<b>10,863</b>	<b>20,413</b>
<b>Заработка по акција (во парични единици) Основна и разводнета</b>		<b>186</b>	<b>350</b>

во 000 денари

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
<b>Добивка за годината</b>		<b>10,863</b>	<b>20,413</b>

Друга сеофатна добивка  
ВКУПНО СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА  
ГОДИНАТАВкупно сеофатна добивка  
расположена на :

- Сопствениците на матичното претпријатие		10,863	20,413
- Учество кое нема контрола			

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Васил Чорбакиев



Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ  
за годината која завршува на 31,12,2009 и 31,12,2010

Друштво: Теал АД Тетово  
Матичен број: 4082044

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>Готовински текови од деловни активности</b>	6,335	2,223
Нето добивка/загуба после оданочување	10,863	20,413
Амортизација	7,421	7,416
Вредносно усогалсување		
Неисплатен дел од дивиденди	- 212	- 87
<b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>		
Залихи	- 4,298	- 1,997
Побарувања за аванси во земјата	-	-
Побарувања од купувачи	- 6,405	9,706
Побарувања од државата и други институции	- 1,160	- 5,302
Побарувања од вработените и останати побарувања	471	
Обврски спрема добавувачи	- 338	- 9,699
Обврски по краткорочни заеми и кредити	-	- 15,785
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	3	- 2,129
Краткорочни обврски за плати и други обврски према вработените	- 10	- 85
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	-	- 227
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	- 300	- 2,781
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	- 300	- 2,806
Зголемување/намалување на кратк. финансиски вложувања	-	25
<b>Готовински текови од финансиски активности</b>	- 5,288	- 11,044
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	- 5,631
Дивиденди	- 5,288	- 5,413
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	747	- 11,602
Парични средства на почеток на годината	8,547	20,148
Парични средства на крајот на годината	9,293	8,547

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Васил Чорбаџиев



Раководител на сметководство

Костадин Апостолоски

АД "ТЕАЛ"

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Тетово

Извештај за промена на главнината на 31.декември 2010 (во 000 денари)

Друштво: Теал АД Тетово  
Матичен број: 4082044

во 000  
денари

Позиција	Акционерски капитал	Задржана добивка	Резерви	Ревалоризациони резерви	Вкупно капитал
<b>Состојба на 1 јануари 2009</b>	<b>182,518</b>	<b>17,038</b>	<b>6,947</b>	<b>95,088</b>	<b>301,591</b>
Промена на сметководствени политики					0
Пофторно утврдено салдо					0
<b>Промени на капиталот за 2009</b>					<b>0</b>
Дивиденди		-5,500			-5,500
Резерви		-3,062			-3,062
Вкупна сеопфатна добивка за годината		20,413	3,062		<b>23,475</b>
<b>Состојба на 31 Декември 2009</b>	<b>182,518</b>	<b>28,889</b>	<b>10,009</b>	<b>95,088</b>	<b>316,504</b>
<b>Промена на капиталот 2010</b>					
Издавање /објавување на акционерски капитал					-5,500
Дивиденди		-5,500			-5,500
Вкупна сеопфатна добивка за годината		10,863			<b>10,863</b>
Резерви		-1,629	1,629		
<b>Состојба на 31 Декември 2010</b>	<b>182,518</b>	<b>32,622</b>	<b>11,638</b>	<b>95,088</b>	<b>321,866</b>

**Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи**

Извршен директор  
Васил Чорбаџиев



Раководител на сметководство  
Костадин Ангустолоски

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31. декември 2010

## 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

### Назив :

АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрикати ТЕАЛ – Тетово, скратен назив ТЕАЛ АД Тетово (во понатамошниот текст Друштвото)

### Регистрација:

- Друштвото е регистрирано кај Основниот суд Скопје 1 Скопје, под Трег. Бр. 7889/98 и број на регистарска влошка 020011464?-4-03-000. Конверзијата на вредноста на акциите од ДЕМ во ЕУР е извршена согласно со статутот од 25.02.2005 согласно со трег бр. 6329/05 од 06.03.2006, Извршената промена е регистрирана во централниот депозитар за хартии од вредност.

### Дејност:

- Основна дејност на Друштвото е 25.50 – ковање, пресување, штанцување и валање на метали, металургија на прав. Покрај оваа друштвото е регистрирано и за вршење на дејности според регистрацијата на друштвото.

### Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. Браќа Миладинови бб во Тетово

### Матичен број:

4082044

### Тел:

044 335 291; 335 293

Бројот на вработени на 31.12.2010 година изнесува 55 лица.

### Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ СПОРЕД ПОТВРДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА					
ОПИС	во ДЕМ	Вредност на една акција во ЕУР =	51,13	ден/еур	Во %
		во ЕУР	број на акции	31,12	
Трајни влогови	4.133.370,93	2.113.359,00	41.334	129.570.040	70,86%
Акционерски капитал	1.181.984,35	604.339,00	11.820	37.052.024	20,26%
Резервиран општествен капитал	10.583,00	5.411,00	106	331.748	0,18%
ФПИОМ- Агенција на РМ	394.799,93	201.858,00	3.948	12.375.914	6,77%
Фонд за ПИОМ	112.634,29	57.589,00	1.126	3.530.782	1,93%
<b>Вкупно</b>	<b>5.833.372,50</b>	<b>2.982.556,00</b>	<b>58.334</b>	<b>182.860.508</b>	<b>100,00%</b>

Конверзијата на вредноста на акциите од ДЕМ во ЕУР е извршена согласно со статутот од 25.02.2005 согласно со трег бр. 6329/05 од 06.03.2006,

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Чорбаџиев Васил – извршен директор, без ограничување, додека неизвршни членови на одборот на директори се: Ивановиќ Слободан, Бобан Гоговски и Василије Заковски. На седницата на годишното Собрание на акционери одржано на 29.05.2009 година потврдени се одлуките од минатогодишното Собрание за разрешување од функција на неизвршните членови на Одборот на директори Спироски Атанас и Ристо Јанески а додека за нов член на одборот на директори е избран Бобан Гоговски. Уписот на новиот одбор на директори во Централниот Регистар на РМ е извршен на 25.06.2009.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****2. Основа за составување на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците 2 до 5 се составени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, со извесни рекласификации заради добивање на појасна слика. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

За 2010 година финансиските извештаи не се идентични со годишната сметка заради отстапувањето во однос на Правилникот за формата и содржината на годишната сметка кој се применува за 2010 година донесен врз основа на одредбите на член 476 од законот за трговски друштва.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на друштвото.

Финансиските извештаи на друштвото се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

**3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2009 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2009 година.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31. декември 2010

**3.1. Приходи**

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

**3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:**

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

**3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците**

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

**3.1.3. Приходите од продажба на кредит**

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

**3.1.4. Останатите приходи**

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на друштвото.

**3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања**

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на оставерени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

**3.2. Расходи**

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

**3.2.1. Трошоци на реализација и расходи**

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

### **3.2.2. Расходи од камати**

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

### **3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

### **3.3. Нематеријални и материјални вложувања**

1. Основните средства се ревалоризираат периодично во текот на годината (при изработка на периодична пресметка) и со состојба на крајот на годината (при изработка на годишната пресметка) со примена на единствениот коефициент на ревалоризацијата заснован на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи на нивната набавна или ревалоризирана вредност или исправка на вредноста на основните средства.

2. Ефектот на ревалоризацијата на основните средства се книжи како зголемување на ревалоризационата резерва, а амортизацијата се пресметува почнувајќи од

следната година на ревалоризираната вредност на основните средства утврдена на крајот од претходната година.

3. Официјалниот коефициент за ревалоризација, применет при ревалоризацијата на сите категории основни средства набавени претходната година, се превзема според законските прописи. Основните средства набавени во текот на годината се ревалоризираат со официјалните коефициенти кои се пресметуваат на кумулативна основа, од месецот на набавката или изградбата, до крајот на годината.

4. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

5. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

6. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

7. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### 3.4. Амортизација

8. Набавната вредност, односно цената на чинање на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација :

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис. Амортизацијата се ревалоризира за периодите за кои била пресметана. Износот на ревалоризацијата на амортизација се евидентира на товар на финансискиот резултат како ревалоризациони трошоци и во корист на ревалоризационата резерва.

### 3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

### 3.6. Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по плански цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

### 3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

### 3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.
2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.
3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а добивката се оданочува во случај на распределба на дивиденда и друга распределба на добивката согласно прописите, по стапка од 10 %.

### 3.9. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

АД "ТЕАЛ"

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31. декември 2010

**3.10. Вложени и здружени средства**

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.
2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

**3.11. Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето. Во согласност со договор или општ акт.

**3.12. Капитал**

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.
2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

**3.13. Законски резерви**

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

**3.14. Управување со финансиски ризици****3.14.1. Пазарен ризик****а) Ризик од курсни разлики**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2010 и 2009 година се како следи:

	2010	2009
ЕУР	61.5050	61.1732
УСД	46.3140	42.6651

**б) Каматен ризик**

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови.

**в) Ценовен ризик**

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

**3.14.2. Ликвидносен ризик**

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи.

**3.14.3. Кредитен ризик**

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

**3.14.4. Управување со капиталниот ризик**

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

**3.14.5. Проценка на објективната вредност**

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31.декември 2010**

финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

**3.14.6. Даночен ризик**

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

**Други објаснувачки белешки :**
**4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен Пазар	39,437	19,155
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски Пазар	204,384	150,435
Приходи од наемнина	1,073	1,292
Приходи од продажба на материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4,019	142
Останати приходи од продажбана производи, стоки, услуги и материјали	-	306
<b>Вкупно</b>	<b>248,913</b>	<b>171,330</b>

**5. ПРИХОДИ ОД УЧЕСТВО НА ВЛОЖУВАЊА И ПРИХОДИ ОД ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работењето со неповрзани субјекти	742	1,839
<b>Вкупно</b>	<b>742</b>	<b>1,839</b>

**6. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на постојани средства	-	233
Приходи од опис на обврски и приходи од вишоци	953	17,104
Приходи од наплатени отпишани побарувања	4	-
Приходи од поранешни години	-	109
Останати неспомнати деловни приходи	106	251
<b>Вкупно</b>	<b>1,063</b>	<b>17,697</b>

**7. ВОНРЕДНИ - НЕВООБИЧАЕНИ ПРИХОДИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од вонредна продажба на значаен дел на постојаните средства	-	73
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>73</b>

**8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Потрошени сировини и материјали	175,878	118,221
Потрошена енергија	12,768	11,225
Потрошени резервни делови	50	-
Отпис на ситниот инвентар	2,398	778
<b>Вкупно</b>	<b>191,094</b>	<b>130,225</b>

**9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Транспортни услуги	3,843	3,999
Надворешни услуги за изработка на производи	-	855
Услуги за одржување и заштита	2,087	693
Трошоци за саеми	-	-
Наемнини - лизинг	-	-
Останати услуги	10,975	4,373
<b>Вкупно</b>	<b>16,905</b>	<b>9,919</b>

**10. АМОРТИЗАЦИЈА И ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ И КРАТКОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Амортизација (депресијација, деплација) по минимални стапки	7,421	7,416
Вредносно усогласување на краткорочните побарувања	621	867
<b>Вкупно</b>	<b>8,042</b>	<b>8,283</b>

**11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дневници за службени патувања и патни трошоци	205	72
Надомест на трошоците на вработените, подароци и помошти	197	250
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, презентација и спонзорство	250	201
Премии за осигурување	39	178
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	516	528
Банкарски услуги и трошоци за платениот промет	537	457
Останати нематеријални трошоци	818	3,053
<b>Вкупно</b>	<b>2,561</b>	<b>4,741</b>

**12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО ОД РЕДОВНАТА АКТИВНОСТ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дополнително утврдени трошоци - расходи од поранешни години	223	463
<b>Вкупно</b>	<b>223</b>	<b>463</b>

**13.ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вкалкулирани плати	15,652	15,510
Вкалкулирани надомести на плати	537	-
<b>Вкупно</b>	<b>16,188</b>	<b>15,510</b>

Против друштвото е покрената тужба од страна на поранешен вработен за надомест на штета во вредност од 40.000.00 денари, по овој основ не е извршено резервирање.

**14.РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ, КУРСНИ РАЗЛИКИ И СЛИЧНИ РАСХОДИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Камати од работењето со неповрзани субјекти	-	102
Затезни камати	-	-
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	500	673
<b>Вкупно</b>	<b>500</b>	<b>775</b>

**15.РАСХОДИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ, СТОКИ, УСЛУГИ И МАТЕРИЈАЛИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Набавна вредност на продадени стоки	1,660	1,801
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и ситен инвентар	1,841	379
Расходи по основ на продадени стоки и материјали	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>3,500</b>	<b>2,180</b>

**16. ДАНОК НА ДОБИВКА**

во илјада денари	2010
I. Непризнаени расходи за тековната година	2,817
II. Даночен кредит за расходите со одложено признавање	
III. Даночна основица (I-II)	2,817
IV. Пресметан данок	282
V. Даночни олеснувања и ослободувања	
VI. Избегнување на двојно оданочување	
<b>VII Данок на добивка</b>	<b>282</b>

## 17. ДВИЖЕЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни и објекти	Постројки и опрема	Останати материјални средства	Основачки издатоци	Ревалоризација	Вкупно материјални средства
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>							
Почетна состојба 01,01,2009	4,246	151,500	130,099	95	478	202,524	488,940
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)			2,806				2,806
Расход и продажба на материјални средства				-32	-478		-509
Состојба на 31,12,2009	4,246	151,500	132,905	63	0	202,524	491,237
<b>ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА</b>							
Почетна состојба на 01,01,2009		88,316	126,679	32	478		215,504
Пресметана амортизација за 2009 година		3,369	2,121				5,490
Пресметана амортизација за 2009 година на проценета вредност		1,926					1,926
Исправка на вредноста на продадена, расходовани и пренесени долгорочни материјални средства				-32	-478		-509
Состојба на 31,12,2009	0	93,610	128,800	0	0	0	222,411
Сегашна вредност на материјалните средства	4,246	57,889	4,104	63	0	202,524	268,826
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>							
Почетна состојба 01,01,2010	4,246	151,500	132,905	63	0	202,524	491,237
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)			300				300
Состојба на 31,12,2010	4,246	151,500	133,205	63	0	202,524	491,537
<b>ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА</b>							
Почетна состојба на 01,01,2010	0	93,610	128,800	0	0	0	222,411
Пресметана амортизација за 2010 година		3,369	2,126				5,495
Пресметана амортизација за 2010 година на проценета вредност		1,926					1,926
Состојба на 31,12,2010	0	98,905	130,927	0	0	0	229,831
Сегашна вредност на материјалните средства	4,246	52,595	2,278	63	0	202,524	261,705

Постапката за трансформација на земјштето од државна во приватна сопственост е во тек и до предавање на ревизорскиот извештај не е завршена. Во текот на 2010 година зголемена е вредноста на материјални средства, постројки и опрема за новонабавени средства постројки и опрема во месец Октомври со набавна вредност од 299.849.50 денари.

## 18. ЗАЛИХИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
<b>СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ</b>		
Суровини и материјали на залиха	14,896	8,728
<b>РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ</b>		
<b>СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА</b>		
Ситен инвентар на залиха	458	458
Ситен инвентар во употреба	19,864	18,831
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	- 18,026	- 15,677
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>		
<b>ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ</b>		
Производи на залиха	4,554	5,112
<b>СТОКИ</b>		
Стоки на залиха	5	-
Стоки во продавница	41	41
Вкалкулиран данок на додадена вредност	- 5	- 5
<b>Вкупно</b>	<b>21,786</b>	<b>17,488</b>

Според извештајот за извршениот попис не се утврдени разлики по попис.

## 19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
жиро сметки	206	126
Благајна	542	216
Девизни сметки	8,545	8,204
<b>Вкупно</b>	<b>9,293</b>	<b>8,547</b>

Теал АД Тетово има денарска жиро сметка во ТТК Банка чиј износ на 31,12,2010 според изводот од банка изнесува 204,141,50 денари и денарска жиро сметка во Алфа Банка чиј износ на 31,12,2010 според изводот од банка изнесува 1,999 денари. Споредено со аналитичка картица и износот од 206,140,50 денари е точен.

Друштвото има девизна жиро сметка во ТТК Банка чиј износ на 31,12,2010 според извод од банката изнесува 138,931,67 Еур или 8,544,992,50 денари

Благајната според аналитичка картица на 31,12,2010 изнесува 542.329.50 денари што е потврдено со дневник налагајна и касов извештај од 31,12,2010 и записник од извршениот попис.

## 20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања од купувачите во земјата	7,287	3,269
Побарувања од купувачите во странство,	21,358	18,970
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	- 81	- 81
<b>Вкупно</b>	<b>28,564</b>	<b>22,159</b>

Од вкупниот износ на побарувања од купувачи во земјата од 7.287.077.00 денари, 6.928.677.00 денари се побарувања од купувачите, 358.400.00 се сомнителни и спорни побарувања од купувачите.

Од вкупните побарувања од купувачите во земјата во износ од 6.928.677.00 денари 611.823.00 денари се побарувања со побарувачко салдо.

Од вкупните побарувања од купувачите во земјата во износ од 6.928.677.00 денари 5.924.025.00 денари се побарувања од Макстил што претставува 85.50% од вкупните побарувања од купувачите на 31.12.2010 година. Овие побарување е потврдено со конфирмација од Макстил. Со конфирмации се потврдени и побарувања од купувачите со побарувачко салдо во износ од -309.403.00 денари.

Од вкупните побарувања од купувачите во странство во износ од 21.357.971.00 денари, 172.577.00 денари се побарувања со побарувачко салдо

Во 2010 извршен е отпис на застарени побарувања во вкупен износ од 621.465.50 за кој износ е зголемена даночната основа за оданочување на непризнаени расходи.

### ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања по основ на Данок на додадена вредност	7,920	6,801
Побарувања за повеќе платени акцизи	14	14
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од добивката	105	64
<b>Вкупно</b>	<b>8,038</b>	<b>6,878</b>

Побарувањата по основ на данок на додадена вредност опфаќаат побарување врз основа на даночни пријави за месец 10.11 и 12 месец

### 22. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ПОБАРУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати побарувања од вработените и останати неспомнати краткорочни побарувања		471
<b>Вкупно</b>		<b>471</b>

Во 2010 извршен е отпис на побарувања од вработените во износ од 471.020.00 денари

### 23. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски спрема добавувачи во земјата	4,154	3,741
Обврски спрема добавувачи во странство	1,365	2,116
<b>Вкупно</b>	<b>5,519</b>	<b>5,857</b>

Од вкупниот износ на обврски кон добавувачи 3.633.531.00 се обврски кон добавувачите, 520.771.00 се сомнителни и спорни обврски.

Од вкупниот износ на обврски кон добавувачи во странство во износ од 1.365.176.00 денари, 657.850.00 се обврски кон добавувачот Раку. од кои 569.038.00 се од 2007 година.остатокот се зголемува до 2010 година без долговен промет.

#### 24. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити во земјата	484	484
<b>Вкупно</b>	<b>484</b>	<b>484</b>

Обврски за заеми и кредити во износ од 483.907.00 се обврски кон Алумина Скопје кои се затворени со извршено плаќање на ден 09.02.2011 година

#### 25. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за даноци и придонеси од добивката	47	43
<b>Вкупно</b>	<b>46</b>	<b>43</b>

#### 26. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ, ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за плата и надомести на плати	-	-
Нето плати	773	903
Надомести на нето плати	-	-
Даноци од плати	44	58
Придонеси од плати	303	381
Нераспоредена добивка од финансиската година	-	-
Обврски за лични примања на сопствениците	351	139
<b>Вкупно</b>	<b>1,471</b>	<b>1,482</b>

#### 27. ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ПОВРЗАНИ СТРАНКИ			
Назив	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на директорот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените , итн)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	Салдо на крајот од годината
РАКУ - ХЕНДЕЛЕС	Акционер, член на одбор на директори	купувач	294
РАКУ - ХЕНДЕЛЕС	Акционер, член на одбор на директори	добавувач	658
ЕВН	Акционер, член на одбор на директори	добавувач	1387